



# XXXIII СРЕДБИ НА ИЗВИДНИЦИ ГОЛОЗИНЦИ - ВЕЛЕС 2018



Почитувани извидници, извидничкиот одред "Димитар Влахов" од Велес одбележувајќи го 65 годишното постоење на одредот во Велес и Република Македонија, Ве поканува на традиционалните 33-ти Средби на извидници Голозинци - Велес 2018 и на VIII коло од Извидничката Лига 2.0 на Сојуз на извидници на Македонија. Во периодот од

1975 до 2018 година, успеваме да организираме триесет и три Средби на извидници од кои последните осумнаесет беа од меѓународен карактер. Овие 33ти Средби ги организираме повторно на тема оиентацијата и топографија, сигнализација ... игра како метод на работа во традиционални от скаутизам .... значи дојдете да се дружиме, да играме и забавуваме, но и да научиме нешто ново.

\*\*\*\*\*

**Време на одржување:** 07 – 09. IX. 2018 год.  
**Место на одржување:** Извиднички центар "Голозинци" во с. Голозинци, Општина Чашка  
**Натпреварувачки категории на извидниците:**

- Извидници (12 – 15 год.)
- Истражувачи (16 – 18 год.)
- Ровери (19 – 24 год.)

**Состав на патролата:** 2+2, 3+1, 1+3, 4-0, 0-4  
**Карактер на акцијата:** тридневно логорување со натпревари од ориентација и топографија, едукативни активности и живот во природа



\*\*\*\*\*



### Колективна опрема

- Две батериски ламби
- Прибор за Прва помош
- Шатор
- Шаторско крило
- Подметач за спиење

### Лична опрема

- Извидничка униформа
- Вреќа за спиење
- Прибор за јадење
- Извидн. легитимација
- Марама

\*\*\*\*\*

## ПРОГРАМА НА СРЕДБИТЕ

### Петок 07.09.2018 год.

16:00	Тргување Велес-Голозинци (пред Стоковна куќа – кај Коњот !!!)
17:00 – 18:00	Пристигнување во Голозинци и сместување
18:00 – 18:30	Отварање
18:30 - 19:30	Состанок со водачите
19:30 - 20:30	Вечера
20:30 - 23.00	КЗП и логорски огин
23:00	Повечерие

### Сабота 08.09.2018 год.

7:30 – 8:00	Будење и лична хигиена
8:00 - 8:30	Појадок
9:00	Решавање на задачи и старт на патролите
15:00	Пристигнување на екипите
15:00 - 19.00	Одмор
19:00 – 20:00	Вечера
20:00- 00.00	КЗП и логорски огин
00:00	Повечерие

### Недела 09.09.2018 год.

08:00	Будење
09:00	Појадок
10:00	Слободни активности
11:00	Прогласување на победниците и свечено затворање на акцијата
12:00	Поаѓање кон Велес

#### НАПОМЕНА:

Сите патроли се должни да си донесат шатори за сместување на нивните членови. **Одредот организатор не обезбедува шатори за сместување.** Доколку вашиот одред не поседува опрема, ве молиме благовремено да не контактирате.

#### ПРИЈАВА НА ЕКИПИТЕ:

Најкасно до 03.09.2017 (понеделник) на e-mail: scoutveles@gmail.com и на телефоните 070/265 250 Ангелче Гушев – Гуше, 077/517-439 Трајче Темелковски – Тале и 072/306-490 Благој Ѓорѓиев - Бале. Сите информации можете да ги добиете и на [www.scoutveles.org.mk](http://www.scoutveles.org.mk).

**ВЕ МОЛИМЕ ДА ГИ ЗАПАЗИТЕ РОКОВИТЕ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ!!!**

#### КОТИЗАЦИЈА ЗА УЧЕСНИЦИТЕ:


Уплата на патрола од Македонија е 1.600. ден на ж.с. 200-0000037519-52 Банка: Стопанска банка АД Скопје или при самото доаѓање на 33 тите Средби на извидници. **Во цената на котизацијата спаѓа и поклон за сите учесници.** За секој дополнителен учесник на средбите се доплаќа 400 ден.

**Патролите надвор од Македонија се ослободени од котизација.**

#### ПРИЕМ НА ПАТРОЛИТЕ :

Патролите се должни да пристигнат во Велес на 07.09.2018 год. (петок) најкасно до 16 часот, од каде што организирано со автобус (пред Стоковна куќа во Велес – кај Коњот) ќе бидат пренесени до ИЦ “Голозинци”. Организаторот обезбедува: пет оброци, пехари и дипломи за освоените први три места и награди за најдобро изработени материјали на 33тите Средби на извидници и поклон за секој учесник на средбите. **ПРЕДЗАДАЧА:** Сите патроли учеснички на 33тите средби на извидници за дополнителни 100 бодови треба како предзадача да донесат **4 гретки на Лотарија на Македонија.**

Старешинство на  
ИО “Димитар Влахов” – Велес





# XXXIII СРЕДБИ НА ИЗВИДНИЦИ ГОЛОЗИНЦИ - ВЕЛЕС 2018



## ПРИЈАВА

Извидници (поречански) одред \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_  
ќе земе учество на 33те Средби на извидници со следните патроли во состав

име и презиме	датум на рагање	адреса	бр. на изв. легитимација
1.		ул:	
		е-маил:	
2.		ул:	
		е-маил:	
3.		ул:	
		е-маил:	
4.		ул:	
		е-маил:	

име и презиме	датум на рагање	адреса	бр. на изв. легитимација
1.		ул:	
		е-маил:	
2.		ул:	
		е-маил:	
3.		ул:	
		е-маил:	
4.		ул:	
		е-маил:	

Старешина

\_\_\_\_\_

М.П.